

Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

Фонд за осигурување на депозити, Скопје

31 декември 2013 година

## Содржина

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7
Прилози	

## Извештај на независните ревизори

**Grant Thornton DOO**  
M.H.Jasmin 52 v-1/7  
1000 Skopje  
Macedonia  
T + 389 (2) 3214 700  
F + 389 (2) 3214 700  
[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)

До Раководството и Основачот на

Фонд за осигурување на депозити, Скопје

### **Извештај за финансиските извештаи**

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Фонд за осигурување на депозити, Скопје (во понатамошниот текст “Фондот“) составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2013 година, Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните 3 до 24.

### ***Одговорност на Раководството за финансиските извештаи***

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешни прикажувања како резултат на измама или грешка.

### ***Одговорност на ревизорот***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално значајни грешки во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Фондот со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Фондот.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### **Мислење**

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја презентираат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Фондот на ден 31 декември 2013 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

#### **Извештај за други правни и регулаторни барања**

Раководството на Фондот е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Фондот за 2013 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Фондот со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2013, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл.Весник на РМ број 158 од 2010 година).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Фондот со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2013, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Фондот со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2013.

Скопје,  
18 март 2014 година

Грант Торнтон ДОО

  
Директор  
Ружа Филипчева



  
Овластен ревизор  
Марјан Андонов

Финансиски извештаи  
31 декември 2013 година

## Извештај за сеопфатната добивка

	Белешка	Година што завршува на	
		31 декември 2013 000 мкд	31 декември 2012 000 мкд
Приходи од камата	6	321,821	213,422
		<b>321,821</b>	<b>213,422</b>
Трошоци за вработените	7	(8,157)	(7,674)
Депрецијација	11	(861)	(855)
Останати оперативни расходи	8	(2,483)	(2,502)
<b>Добивка од оперативно работење</b>		<b>310,320</b>	<b>202,391</b>
(Негативни) / Позитивни курсни разлики, нето	9	(16,825)	2,144
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>293,495</b>	<b>204,535</b>
Данок на добивка	10	(3)	(3)
<b>Добивка за годината</b>		<b>293,492</b>	<b>204,532</b>
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>293,492</b>	<b>204,532</b>

Финансиски извештаи  
31 декември 2013 година

## Извештај за финансиската состојба

	Белешка	На 31 декември 2013 000 мкд	На 31 декември 2012 000 мкд
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности и опрема	11	25,219	26,080
		<b>25,219</b>	<b>26,080</b>
<b>Тековни средства</b>			
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	12	9,732,877	8,122,930
Парични средства и парични еквиваленти	13	527,090	488,133
Побарувања по камати и останати побарувања	14	153	1,357
		<b>10,260,120</b>	<b>8,612,420</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>10,285,339</b>	<b>8,638,500</b>
<b>Капитал</b>			
Уплатен капитал	15	10,300	10,300
Фонд за сигурност		9,981,419	8,320,630
Нераспределена добивка за годината		293,492	204,532
		<b>10,285,211</b>	<b>8,535,462</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Краткорочни обврски</b>			
Обврски за штети	16	14	102,875
Останати обврски	17	114	163
		<b>128</b>	<b>103,038</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>10,285,339</b>	<b>8,638,500</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Фондот на 28 февруари 2014 година и потпишани во негово име од:



Нина Настева

Директор

Финансиски извештаи  
31 декември 2013 година

## Извештај за промените во капиталот

	Уплатен капитал 000 мкд	Фонд за сигурност 000 мкд	Нераспреде- ле на добивка за годината 000 мкд	Вкупно 000 мкд
<b>На 01 јануари 2013</b>	<b>10,300</b>	<b>8,320,630</b>	<b>204,532</b>	<b>8,535,462</b>
Пресметана техничка премија	-	1,314,750	-	1,314,750
Надомест за платено обештетување	-	11,059	-	11,059
Обештетување на штедачите	-	(18,166)	-	(18,166)
Пренос од обврски за обештетување	-	148,614	-	148,614
Пренос во фонд за сигурност	-	204,532	(204,532)	-
<b>Трансакции со основачот</b>	<b>10,300</b>	<b>9,981,419</b>	<b>-</b>	<b>9,991,719</b>
Добивка за годината	-	-	293,492	293,492
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293,492</b>	<b>293,492</b>
<b>На 31 декември 2013</b>	<b>10,300</b>	<b>9,981,419</b>	<b>293,492</b>	<b>10,285,211</b>
<b>На 01 јануари 2012</b>	<b>10,300</b>	<b>6,924,225</b>	<b>166,217</b>	<b>7,100,742</b>
Пресметана техничка премија	-	1,230,757	-	1,230,757
Надомест за платено обештетување	-	100	-	100
Обештетување на штедачите	-	(748)	-	(748)
Пренос од обврски за обештетување	-	79	-	79
Пренос во фонд за сигурност	-	166,217	(166,217)	-
<b>Трансакции со основачот</b>	<b>10,300</b>	<b>8,320,630</b>	<b>-</b>	<b>8,330,930</b>
Добивка за годината	-	-	204,532	204,532
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>204,532</b>	<b>204,532</b>
<b>На 31 декември 2012</b>	<b>10,300</b>	<b>8,320,630</b>	<b>204,352</b>	<b>8,535,462</b>

Финансиски извештаи  
31 декември 2013 година

## Извештај за паричните текови

	Белешка	Година што завршува на	
		31 декември 2013 000 мкд	31 декември 2012 000 мкд
<b>Оперативни активности</b>			
Добивка пред оданочување		293,495	204,535
Корекција за:			
Депрецијација на недвижности и опрема		861	855
Приходи од камата		(321,821)	(213,422)
(Загуба)/ добивка пред промените во оперативните средства и обврски		(27,465)	(8,032)
Промени во оперативните средства и обврски			
Наплатени премии за осигурување		1,314,762	1,233,772
Повратен дел од банки исплатувачи		48,526	0
Надомест на платено обештетување		11,059	(569)
Платено обештетување во тековната година		(20,950)	(433)
Останати средства		1,200	199
Останати обврски		(49)	36
Парични средства генерирани од оперативни активности		1,327,083	1,224,973
Платен данок од добивка		-	(4)
<b>Нето паричен тек од оперативни активности</b>		<b>1,327,083</b>	<b>1,224,969</b>
<b>Инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности и опрема		-	(43)
Прилив по камати		321,821	213,626
Купување на државни записи		(23,760,244)	(17,868,189)
Приливи од продажба на државни записи		22,150,297	14,044,642
<b>Нето паричен тек (употребен во) инвестициони активности</b>		<b>(1,288,126)</b>	<b>(3,609,964)</b>
<b>Нето промена на паричните средства и парични еквиваленти</b>		<b>38,957</b>	<b>(2,384,995)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот	13	488,133	2,873,128
<b>Парични средства и парични еквиваленти на крајот</b>	<b>13</b>	<b>527,090</b>	<b>488,133</b>



# Белешки кон финансиските извештаи

## 1 Општи информации

Фонд за осигурување на депозити, Скопје (во понатамошниот текст “Фондот“) е основан со Законот за Фонд за осигурување на депозити. Основач на Фондот е Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: 11 Октомври бр. 18, Скопје. Вкупниот број на вработени во Фондот на 31 декември 2013 година изнесува 10 лица (2012: 10 лица).

Основни активности на Фондот се осигурување на денарски и девизни депозити и тековни сметки на физички лица, депозити врзани за парични картички издадени од банки основани во Република Македонија и девизни приливи на физички лица. Согласно Законот за фондот за осигурување на депозити, вкупните средства на Фондот треба да изнесуваат најмалку 4% од вкупните депозити на физички лица во банките и штедилниците во Република Македонија. Средствата на Фондот се формираат од основачкиот влог, наплата на премии за осигурување на депозитите на физички лица, наплата на влезни премии и приходи од пласмани. Фондот средствата ги пласира во краткорочни хартии од вредност издадени од Република Македонија со рок на доспевање до 6 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот.

Во случај на настанување на ризичен настан, Фондот ги обештетува штедачите во висина на: (во една линија)

- 100% од вкупниот депозит на секое физичко лице во една банка или штедилница до износот на денарска противвредност на 30,000 евра.

Под депозит на едно физичко лице се подразбираат вкупните депозити што физичкото лице ги има во една банка или штедилница.

Овој износ ја претставува главнината на депозитот зголемена за пресметаната, а недоспеана камата и тоа:

- за денарските депозити во висина најмногу до есконтната стапка на НБРМ важечка во соодветниот период, доколку во тој период важечката каматна стапка за соодветните депозити утврдена од страна на банката била над есконтната стапка и
- за девизните депозити во висина најмногу до тримесечен ЕУРИБОР за соодветниот период, доколку во тој период важечката каматна стапка за соодветните депозити утврдена од страна на банката била над тримесечниот ЕУРИБОР.

## Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

## Општи информации (продолжува)

Фондот не ги осигурува и не ги обештетува следните депозити на физички лица:

- Депозити на физички лица на кои им биле дадени привилегирани каматни услови, различни од оние објавени во банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- Депозити на физички лица сопственици на над 5% од акциите со право на управување со банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- Депозити на членови на органите на управување на банката, филијалата на странска банка или штедилницата;
- Депозити на роднини од прв степен на лицата од претходните две точки;
- Депозити кои се поврзани со трансакции со кои се вршело перење на пари, доколку прекршителот е осуден и казната е во сила.

За ден на настанување на ризичен настан се смета денот кога Гувернерот на НБРМ ќе донесе одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банката, филијалата на странска банка или штедилницата, односно кога таа ќе стане конечна. Фондот има обврска да започне со обештетување на осигурените депозити во рок од 20 дена од денот на настанувањето на ризичниот настан.

Износот на средства исплатени по основ на настанување на ризичен настан, Фондот го наплатува од приливот на средствата од ликвидационата, односно стечајната маса на членката кај која била воведена ликвидациона, односно стечајна постапка.

## 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети за сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.1 Основа за изготвување на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ“ бр. 28/2004 ... 187/2013) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ“ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти по објективна вредност преку добивки и загуби кои што се мерат по објективна вредност; и
- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)**

**Основа за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)**

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Фондот да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2013 и 2012 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

**2.2 Трансакции во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за приходи и расходи во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2013	31 декември 2012
1 ЕУР	61.5113	61.5000

**2.3 Нетирање**

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во Извештајот за финансиската состојба на нето основа во случаи, доколку такви постојат, кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

**2.4 Приходи и расходи по камати**

Приходите и расходите по камати се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за сите каматоносни финансиски средства и обврски со примена на методата на ефективна каматна стапка.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Приходи и расходи по камати (продолжува)**

Методата на ефективна камата е метода за пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиското средство или финансиската обврска во текот на одреден период. Ефективната каматна стапка е стапката што точно ги дисконтира очекуваните приливи во текот на проценетиот век на употреба на финансиското средство, или, доколку е соодветно, во пократок период за нето евидентираната вредност на финансиските средства или финансиската обврска. При пресметката на методата на ефективна камата, Фондот го одредува паричниот тек во однос на условите од финансиските инструменти но не ги пресметува идните загуби. Пресметката ги вклучува сите суми кои се исплатени или добиени од двете договорни страни кои се составен дел од ефективната каматна стапка, трошоци при трансакции и други премии или попусти.

**2.5 Расходи од надомести и провизии**

Расходите од надомести и провизии се евидентираат врз основа на принципот на фактичност на настаните, кога услугата е обезбедена.

**2.6 Финансиски средства**

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

***Кредити и побарувања***

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба, кои се вклучени како нетековни средства. Кредитите и побарувањата на Фондот се состојат од “побарувања по камати и останати побарувања”, како и парични средства и еквиваленти во извештајот за финансиска состојба.

***Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби***

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

***Финансиски средства расположливи за продажба***

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се било класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите. Фондот нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)****Финансиски средства кои се чуваат до доспевање**

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Фондот има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Фондот продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Фондот ги класифицира во оваа категорија краткорочните хартии од вредност - државни записи со рок на доспевање од 3 и 6 месеци.

**Иницијално признавање и депризнавање**

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Фондот има обврска да го купи или продаде средството. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Фондот ги пренела значително сите ризици и користи од сопственост.

**Последователно мерење**

По почетното признавање, Фондот ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, и расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиска состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Фондот ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите.

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

**2.7 Оштетување на финансиските средства*****Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност***

На секој датум на известување Фондот проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата (“случај на загуба“) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Фондот врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за поединечно значајни финансиски средства, како и поединечно или збирно за финансиски средства што не се поединечно значајни. Доколку Фондот утврди дека не постои објективен доказ за оштетување за поединечно проценето финансиско средство, било значајно или не, таа го вклучува средството во група на финансиски средства со слични карактеристики на кредитен ризик и врши збирна проценка на оштетувањето.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот), дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Извештај за сеопфатна добивка.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## 2.8 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентирани по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната депрецијација и евентуалните загуби поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Депрецијацијата се пресметува пропорционално, со цел алокација на набавната вредност на недвижностите и опремата во текот на нивниот век на употреба. Подолу е даден проценетиот век на употреба за значајните ставки на недвижностите и опремата:

Градежни објекти	40 години
Компјутери	4 години
Мебел и опрема	4 до 5 години

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Фондот поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Истите се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

## 2.9 Оштетување на нефинансиски средства

Средствата подложни на депрецијација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нејзиниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата единица која генерира готовина.

## 2.10 Парични средства и парични еквиваленти

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и еквиваленти вклучуваат сметки со доспеаност помала од 3 месеца од датумот на набавка, вклучувајќи готовина и салда кај централната банка.

## 2.11 Премија за осигурување на депозитите

Премијата за осигурување на депозити која членките ја уплатуваат не претставува приход на Фондот, туку прилив во Фондот на сигурност согласно Статутот на Фондот. Премијата се пресметува месечно на состојбата на депозитите на крајот на претходниот месец по стапка од 0.7% на годишно ниво.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

### 2.12 Фонд за сигурност

Фондот за сигурност претставува фонд на резерви кои се формираат од премии за осигурување на депозити, влезни премии и распределба на добивката од тековната и претходните години. Техничката премија за осигурување се пресметува месечно на состојбата на депозитите на крајот на претходниот месец по стапка од 0.7% на годишно ниво. Таа претставува прилив на фондот на сигурност согласно Статутот на Фондот.

### 2.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски за штети и останати обврски.

#### Обврски за штети и останати обврски

Обврските за штети и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Останатите обврски се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

### 2.14 Надомести за вработените

Фондот плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот Пензиски фонд и задолжителните приватни пензиски фондови. Не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавци во Република Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со закон. Фондот нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Фондот не оперира со пензиски планови или планови за надоместоци при пензионирање, така што нема дополнителни обврски за пензии. Фондот не е обврзан да обезбеди дополнителни надоместоци за тековните или претходните вработени.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

### **2.15 Данок на добивка**

Данокот на добивка, по стапка од 10%, се плаќа на непризнаени расходи, помалку искажани приходи од поврзани субјекти, намалени за износот на даночниот кредит, како и на распределената добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно ги теретат или одобруваат фондовите, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во фондовите.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година, Фондот нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

### **2.16 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

### **2.17 Настани по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

### 3 Управување со финансиски ризици

Деловните активности на Фондот се изложени на различни ризици од финансиски карактер, а тие активности вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Фондот се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Фондот.

Политиките на Фондот за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Фондот редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

#### 3.1 Кредитен ризик

Фондот е изложен на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Средствата со кои располага, Фондот може да ги пласира во:

- Должнички хартии од вредност издадени од Министерството за Финансии на Република Македонија или од Република Македонија со рок на доспевање до 3 месеци и со рок на доспевање до 6 месеци од нивното стекнување од страна на Фондот;
- Должнички хартии од вредност издадени од странски држави, централни банки или јавни меѓународни финансиски институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признаени агенции за оценка на кредитниот ризик, во една од двете највисоки категории, во висина од осигурените депозити што гласат на странска валута;
- Фјучерси, опции и термински договори кај депозитни институции, рангирани од страна на најмалку две меѓународно признаени агенции за оценка на кредитниот ризик, во една од двете највисоки категории, во висина до 2% од средствата на Фондот. Опцијата за вложување во овие финансиски инструменти е укината со донесувањето на измените и дополнувањата на Законот за Фондот за осигурување на депозити (Сл.Весник 43 од 04 март 2014).

Имајќи го во предвид карактерот на овие пласмани, Раководството на Фондот не очекува некоја од договорните страни да не ги исполни своите обврски. Со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година, не постоеја значајни концентрации на кредитен ризик. Максималната изложеност на кредитниот ризик е презентирана преку евидентираната вредност на финансиските средства во Извештајот за финансиската состојба.

#### 3.2 Пазарен ризик

Пазарниот ризик ги опфаќа валутниот ризик и ризикот од промената на каматните стапки.

##### *Валутен ризик*

Со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година, Фондот е изложен на валутен ризик, поради тоа што пласира средства во државни записи со девизна клаузула.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

**Каматен ризик**

Каматниот ризик е ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматноносните средства и каматноносните обврски доспеваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година, Фондот нема каматносно обврски. Паричните средства ги чува на сметките во НБРМ и во минимален дел - кај домашни банки. Должнички хартии од вредност кои остваруваат приходи од камата, имаат рок на доспевање од 3 и 6 месеци.

Како резултат на тоа, Фондот не е изложен од негативни последици како резултат на промената на каматните стапки на пазарот.

**3.3 Ризик од ликвидност**

Ризикот од ликвидност се јавува при севкупното финансирање на активностите на Фондот и во управувањето со позициите. Тој го вклучува ризикот од неможност да се обезбедат средства со соодветен рок на достасаност и ризикот од неможност да се ликвидира одредено средство по разумна цена и во соодветен временски период.

Фондот управува со ризикот од ликвидност така што паричните средства ги чува во НБРМ, домашни банки и ги пласира во високо ликвидни хартии од вредност. Согласно политиката на Фондот, износот на пласмани во високо ликвидни хартии од вредност може да изнесува најмногу до 95% од вкупниот износ на парични средства и парични еквиваленти и вложувања. Во случај на настанување на ризичен настан, овие средства можат да се користат за обештетување на штетаците.

Доколку на Фондот му недостасуваат средства за исплата на осигурените депозити, дополнителни средства може да обезбеди преку:

- Дополнителни уплати од банките и штедилниците, но не повеќе од трикратен износ на премиите уплатени во текот на месецот кој му претходи на месецот во кој Гувернерот на НБРМ ја донел конечната одлука за укинување на дозволата за основање и работење на банка или штедилница;
- Задолжување во земјата или во странство; и
- Позајмици од Буџетот на Република Македонија.

Со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година, обврските на Фондот имаат договорна доспеаност (што вклучува исплата на камати, доколку е тоа соодветно) која е прикажана во табелата:

	Тековни 1 до 12 месеци (000 мкд)	1 до 5 години (000 мкд)	Не тековни Над 5 години (000 мкд)
31 декември 2013			
Обврски за штети	14	-	-
Останати обврски	114	-	-
	<b>128</b>	-	-
31 декември 2012			
Обврски за штети	102,875	-	-
Останати обврски	163	-	-
	<b>103,038</b>	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.4 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови.

Објективната вредност се одредува врз основа на проценките направени од Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

#### 3.4.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Во согласност со МСФИ 7, Фондот ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година, во Извештајот за финансиската состојба Фондот нема финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност.

#### 3.4.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Евидентираната вредност на финансиските инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека приближно соодветствува на нивните објективни вредности поради краткорочната природа на доспевањата.

##### *Вложувања во хартии од вредност*

Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната сметководствена вредност со оглед на тоа што нивната сметководствена вредност е утврдена врз основа на дисконтираните парични текови.

##### *Парични средства и еквиваленти*

Евидентиранта вредност на паричните средства и еквиваленти се смета за приближна на нивната објективна вредност со оглед на тоа што вклучуваат парични средства, банкарски сметки и депозити во банки со краткорочен период на доспевање.

##### *Побарувања по камати и останати побарувања*

Објективната вредност на побарувањата по камати и останатите побарувања соодветствува на нивната сметководствена вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

##### *Обврски за штети и останати обврски*

Објективната вредност на обврските за штети и останатите обврски се смета за приближна на нивната евидентирана вредност поради краткорочниот период на доспевање.

#### **4 Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Фондот, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Фондот се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани, доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

#### ***Оштетување на вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање***

Фондот утврдува дека постои оштетување кај вложувањата во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање тогаш кога постои објективен доказ дека постои оштетување. Во формирањето на оваа проценка, помеѓу останатите фактори, Фондот ја оценува нормалната непостојаност кај цените на хартиите од вредност. Понатаму, оштетувањето може да биде соодветно кога постои доказ за влошување на финансиската состојба на инвеститорот, успешноста на индустрискиот сектор, промени во технологијата, како и оперативните и финансиски парични текови.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2013 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 5 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Фондот признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

### 31 декември 2013

#### Средства според Извештајот за финансиската состојба

	ХВ до доспевање	Кредити и побарувања	Располож.за продажба	По обј.вр.преку доб/заг	Вкупно
Државни записи	9,732,877	-	-	-	9,732,877
Пресметана недоспеана камата од поврзани субјекти	-	117	-	-	117
Побарувања од премии за осигурување	-	20	-	-	20
Парични средства и парични еквиваленти	-	527,090	-	-	527,090
<b>Вкупно</b>	<b>9,732,877</b>	<b>527,227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,260,104</b>

#### Обврски според Извештајот за финансиската состојба

	По обј.вр.преку доб/заг	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Обврски за штети	-	14	14
Останати обврски	-	114	114
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>128</b>	<b>128</b>

### 31 декември 2012

#### Средства според Извештајот за финансиската состојба

	ХВ до доспевање	Кредити и побарувања	Располож.за продажба	По обј.вр.преку доб/заг	Вкупно
Државни записи	8,122,930	-	-	-	8,122,930
Пресметана недоспеана камата од поврзани субјекти	-	1,000	-	-	1,000
Побарувања од премии за осигурување	-	12	-	-	12
Останати побарувања	-	269	-	-	269
Парични средства и парични еквиваленти	-	488,133	-	-	488,133
<b>Вкупно</b>	<b>8,122,930</b>	<b>489,414</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,612,344</b>

#### Обврски според Извештајот за финансиската состојба

	По обј.вр.преку доб/заг	Останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност	Вкупно
Обврски за штети	-	102,875	102,875
Останати обврски	-	163	163
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>103,038</b>	<b>103,038</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2013 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 6 Приходи од камата

	2013	2012
Државни записи (Белешка 12)	318,664	198,189
Депозити во НБРМ (Белешка 13)	2,303	15,208
Камата од банки исплатувач	848	-
Казнена камата по основ на премии за осигурување	5	24
Депозити во комерцијални банки	1	1
	<b>321,821</b>	<b>213,422</b>

## 7 Трошоци за вработените

	2013	2012
Нето плати	5,308	4,992
Персонален данок и задолжителни придонеси	2,638	2,477
Останати трошоци	211	205
	<b>8,157</b>	<b>7,674</b>

## 8 Останати оперативни расходи

	2013	2012
Провизии и надомести	821	823
Административни и маркетинг трошоци	691	757
Трошоци за професионални услуги	291	300
Надомести на членови на УО	280	280
Телекомуникациски трошоци	200	198
Премии за осигурување	29	8
Даноци и придонеси	10	9
Трошоци за одржување	8	57
Останато	153	70
	<b>2,483</b>	<b>2,502</b>

## 9 Курсни разлики

	2013	2012
<b>Приходи</b>		
Позитивни курсни разлики	2,007	5,811
	<b>2,007</b>	<b>5,811</b>
<b>Расходи</b>		
Негативни курсни разлики	(18,832)	(3,667)
	<b>(18,832)</b>	<b>(3,667)</b>
	<b>(16,825)</b>	<b>2,144</b>

## 10 Данок на добивка

	2013	2012
Тековен данок на добивка	3	3
Одложен данок на добивка	-	-
	<b>3</b>	<b>3</b>

Усогласувањето на законскиот данок на добивка со данокот на добивка со Извештајот за приходите и расходите за годините што завршуваат на 31 декември 2013 и 2012 година, е како што следи:

	2013	2012
Неодбитни трошоци за даночни цели од тековната година	27	27
Даночен кредит за трошоци со одложено признавање	-	-
	27	27
Данок по даночна стапка од 10% (2012:10%)	3	3
	<b>3</b>	<b>3</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2013 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 11 Недвижности и опрема

	Градежни Објекти	Компјутери	Мебел и опрема	Инвест. во тек	Вкупно
<b>На 31 дек. 2011 / 01 јан. 2012</b>	<b>32,350</b>	<b>1,410</b>	<b>3,489</b>	<b>236</b>	<b>37,485</b>
Набавки во текот на годината	-	-	43	-	43
Продажба на инвестиција во тек (Расходување)	-	-	-	(236)	(236)
	-	-	(243)	-	(243)
<b>На 31 декември 2012</b>	<b>32,350</b>	<b>1,410</b>	<b>3,289</b>	<b>-</b>	<b>37,049</b>
<b>На 31 дек. 2012 / 01 јан. 2013</b>	<b>32,350</b>	<b>1,410</b>	<b>3,289</b>	<b>-</b>	<b>37,049</b>
<b>На 31 декември 2013</b>	<b>32,350</b>	<b>1,410</b>	<b>3,289</b>	<b>-</b>	<b>37,049</b>
<b>Акумулирана депрецијација</b>					
<b>На 31 дек. 2011 / 01 јан. 2012</b>	<b>5,618</b>	<b>1,410</b>	<b>3,329</b>	<b>-</b>	<b>10,357</b>
Депрецијација за годината	809	-	46	-	855
(Расходување)	-	-	(243)	-	(243)
<b>На 31 декември 2012</b>	<b>6,427</b>	<b>1,410</b>	<b>3,132</b>	<b>-</b>	<b>10,969</b>
<b>На 31 дек. 2012 / 01 јан. 2013</b>	<b>6,427</b>	<b>1,410</b>	<b>3,132</b>	<b>-</b>	<b>10,969</b>
Депрецијација за годината	809	-	52	-	861
<b>На 31 декември 2013</b>	<b>7,236</b>	<b>1,410</b>	<b>3,184</b>	<b>-</b>	<b>11,830</b>
<b>Нето евидентирана вредност</b>					
<b>На 31 декември 2012</b>	<b>25,923</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>-</b>	<b>26,080</b>
<b>На 31 декември 2013</b>	<b>25,114</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>25,219</b>

Со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година, сите недвижности и опрема се во сопственост на Фондот. Фондот нема хипотеки или други товари врз своите недвижности и опрема.

## 12 Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

	2013	2012
Краткорочни должнички хартии од вредност		
- Државни записи (Белешка 18)	9,732,877	8,122,930
	<b>9,732,877</b>	<b>8,122,930</b>

Државните записи, чиј рок на доспевање е од три до шест месеци, имаат фиксна каматна стапка од 3.10% до 3.15% (2012: 4% до 4.10%).

Приходите од краткорочните должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се признаваат како приходи од камати. Во текот на 2013 година Фондот има остварено приходи од камати по основ на хартии од вредност кои се чуваат до доспевање во висина од 318,664 илјади Денари (2012: 198,189 илјади Денари) (Белешка 6).



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2013 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 13 Парични средства и парични еквиваленти

	2013	2012
Депозити во НБРМ во денари (Белешка 18)	526,374	487,856
Тековни сметки кај домашни банки	703	264
Парични средства во благајна	13	13
	<b>527,090</b>	<b>488,133</b>

Депозитите кај НБРМ носат камата во висина од 0.5% (2012: 0.5%) на годишно ниво. Во текот на 2013 година Фондот има остварено приходи од камати по основ на паричните средства во висина од 2,303 илјади Денари (2012: 15,208 илјади Денари) (Белешка б).

Тековните сметки кај домашни банки заработуваат камата во висина од 0.4% до 0.5% (2012: 0.4% до 0.5%) на годишно ниво. Поврзаниот приход е прикажан како приходи од камата.

### 14 Побарувања по камати и останати побарувања

	2013	2012
Пресметана недоспеана камата од поврзани субјекти (Бел. 18)	117	1,000
Побарувања од премии за осигурување	20	12
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	16	19
Аванси дадени на банки за исплата на обештетување	-	57
Останати побарувања	-	269
	<b>153</b>	<b>1,357</b>

### 15 Капитал

#### Уплатен капитал

Уплатениот капитал на Фондот е во сопственост на Република Македонија и истиот на 31 декември 2013 година изнесува Денари 10,300 илјади (2012: Денари 10,300 илјади).

На 31 декември 2013 година вкупните средства на Фондот изнесуваат 5.26% (2012: 4.70%) од вкупните депозити на физичките лица во банките и штедилниците во Република Македонија, членки на Фондот.

Обештетувањето на штедачите од 18,166 илјади Денари, извршено во текот на 2013 година, се однесува на обештетување на штедачите на Експорт Импорт банка Скопје, во ликвидација, во износ од 333 илјади Денари, како и обештетување на штедачите на Интерфалко штедилница Скопје - во ликвидација, во износ од 17,833 илјади Денари.

Повратениот дел за платено обештетување, примено во текот на 2013 година, во износ од 11,059 илјади Денари се однесува на повратени парични средства од ликвидационата маса на МИТ штедилница Куманово во износ од 71 илјади Денари и 10,988 илјади Денари од Интерфалко штедилница Скопје - во ликвидација.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2013 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 16 Обврски за штети

	2013	2012
<b>Банки</b>		
Македонска Банка АД Скопје, 2013: -лица (2012: 95,534 лица)	-	102,869
<b>Штедилници</b>		
Интерфалко Скопје, 2013: 41 лица (2012: -лица)	8	-
Фершпед, Скопје, 2013: 230 лица (2012: 230)	6	6
	<b>14</b>	<b>102,875</b>

## 17 Останати обврски

	2013	2012
Обврски кон добавувачи	114	163
	<b>114</b>	<b>163</b>

## 18 Трансакции со поврзани субјекти

Согласно Статутот на Фондот органи на управување се Управниот одбор и Директорот, именувани од Владата на Република Македонија. Управниот одбор е составен од четири члена (2012: четири члена) именувани од Владата на Република Македонија и тоа три по предлог на Министерот за финансии, еден на предлог на Гувернерот на НБРМ и еден на предлог на Здружението на банкарство.

Фондот пласира средства во депозити и хартии од вредност во домашни финансиски институции и наплаќа камата и плаќа провизија од / на субјекти кои имаат значително влијание и контрола во донесувањето на финансиските и оперативните одлуки на Фондот.

Следната табела ја прикажува состојбата и обемот на трансакции со поврзаните страни со состојба на 31 декември 2013 и 2012 година:

	2013	2012
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање (Белешка 12)	9,732,877	8,122,930
Депозити (Белешка 13)	526,374	487,856
Побарувања по камати (Белешка 14)	117	1,000
Приходи од камати	320,967	213,397
Расходи по провизии и надомести	767	743

### Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Фондот, вклучени во трошоците за вработените и останатите расходи се како што следи:

	2013	2012
Надомести за органите на управување	1,212	1,212
	<b>1,212</b>	<b>1,212</b>

## 19 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2013 година - датумот на известувањето, до датумот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

# Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2013

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2013



Grant Thornton

[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)